



СЛУЖБА

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФИ

Slужбени vasilnik SR
Makedonije

9100 Skopje
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издавање на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Оглас според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата: погребни издавнија и огласи 685-3-291-2

Четврток, 11 ноември 1971

БЕЛГРАД

БРОЈ 50

ГОД. XXVII

Цена на овој број е 6 динари. — Преплатата за 1971 година изнесува 270 динари. — Редакција: Улица Јована Ристичка бр. 1. Пошта Фах 226. — Телефони: централа 58-931, 58-932, 58-933 и 58-934; Претплатна служба 61-733; Продажна служба 51-671

577.

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 1, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И ЗА НАЧИНОТ НА НАМИРУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА ОДРЕДЕНИ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА

Се прогласува Законот за евидентирање и за начинот на намирување на обврските на одредени корисници на општествени средства, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 3 ноември 1971 година и на седницата на Стопанскиот собор од 3 ноември 1971 година.

ПР бр. 11

3 ноември 1971 година

Белград

Го заменува Претседателот на Републиката потпретседател на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија,

Крсте Црвенковски, с. р.

Претседател

на Сојузната скупштина,

Мијалко Тодоровиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И ЗА НАЧИНОТ НА НАМИРУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА ОДРЕДЕНИ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА

Член 1

За спречување на нарушување единството на пазарот, установите, интересните заедници, самоуправните фондови, општествено-политичките заедници и другите корисници на општествени средства во од стопанството (во понатамошниот текст: корисниците на општествени средства) се должни да ги евидентираат стасаните а ненамирани обврски и да обезбедат средства за намирување на тие обврски според одредбите од овој закон.

Член 2

Корисниците на општествени средства ќе ги попишат сите свои обврски што стасале а не се намирани до 15 ноември 1971 година (попис на обврските).

Корисниците на општествени средства ќе состават програма за исплата на обврските од став 1 на овој член.

Пописот на обврските и програмата за исплата на обврските од ст. 1 и 2 на овој член корисникот на општествени средства ѝ ги доставува на орга-

низационата единица на Службата на општественото книговодство кај која се водат неговите средства, најдоцна до 10 декември 1971 година.

До рокот од став 3 на овој член стопанските организации ќе состават список на сите свои побарувања спрема корисниците на општествени средства стасани а ненамирани до 15 ноември 1971 година и до 10 декември 1971 година ќе го достават до организационата единица на Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

Член 3

Програмата за исплата на обврските содржи: основ и предмет на обврската, височина на обврската, рок на стасаноста на обврската, начин на обезбедување средства и рок за намирување на обврските.

Член 4

Корисникот на општествени средства е должен, согласно програмата за исплата на обврските, а најдоцна до 31 декември 1971 година, да обезбеди средства за исплата на стасаните а ненамирани обврски со издвојување на средства на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство или со издавање на акцептен налог со гаранција од банката односно од друго солвентно општествено правно лице како гарант — плаќач. Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини не можат да даваат вакви гаранции.

За обезбедувањето на средствата според став 1 на овој член корисникот на општествени средства најдоцна до 31 декември 1971 година ќе ја извести организационата единица на Службата на општественото книговодство кај која се водат неговите средства.

Член 5

Ако корисникот на општествени средства не постапи според член 4 на овој закон, а се работи за стасана и ненамирана обврска по основ на инвестициона изградба, Службата на општественото книговодство до 10 јануари 1972 година за тоа писмено ќе го извести надлежниот орган на инспекција на соодветната општествено-политичка заедница, кој е должен врз основа на тоа известување да го запре натамошното градење и за тоа писмено да ја извести Службата на општественото книговодство во рок од 15 дена од денот на приемот на известувањето. За преземената мерка Службата на општественото книговодство ќе го извести и собранието на општествено-политичката заедница односно највисокиот орган на управувањето на корисникот на општествени средства.

Член 6

Службата на општественото книговодство не може да го изврши налогот на корисникот на општествени средства по основ на инвестициона изградба и набавка на опрема ако корисникот не обезбедил средства за намирување на обврските според програмата за исплата на обврските — сè додека не ги намира тие обврски.

Член 7

Корисникот на општествени средства за исплата на обврските според програмата за исплата на обврските ќе ги користи сите расположиви средства од жиρο-сметката и од деvizните сметки и средствата на посебните сметки, со тоа што од 1972 година ова да не се однесува на средствата на буџетите и средствата на финансиските планови предвидени за најнужните потреби при вршење на дејностите на корисниците на општествени средства утврдени со буџетот односно со финансискиот план, а до височината на средствата потрошени за тие потреби во претходната година, како и на средствата наменети за отстранување на последиците од земјотреси и поплави.

Ако средствата од став 1 на овој член не се доволни за намирување на обврските според програмата за исплата на обврските, корисникот на општествени средства за таа цел може да ги користи средствата на резервата и средствата на посебните сметки издвоени според Законот за издвојување на посебни сметки дел на приходот од придонесот од личниот доход од работен однос, од данокот на промет, од царината и од судските такси во 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/70). Ако корисникот на општествени средства за намирување на обврските според програмата за исплата на обврските користи средства издвоени на посебни сметки, на тие средства нема да се применат одредбите од тој закон што се однесуваат на ограничувањето на користењето на тие средства.

За ненамирените обврски од програмата за исплата на обврските за кои не можат да се обезбедат средства на начин од ст. 1 и 2 на овој член, општествено-политичките заедници ќе издадат обврзници, согласно одредбите на чл. 146 до 149 од Законот за банките и кредитните работи.

Другите корисници на општествени средства ќе издадат обврзници за обврските од програмата за исплата на обврските, согласно одредбите на чл. 149а до 149в од Законот за банките и кредитните работи.

Вкупниот износ на обврзниците издадени според став 3 на овој член не може да биде поголем од износот на ненамирените обврски според програмата за исплата на обврските за кои средствата не се обезбедени на начин од ст. 1 и 2 на овој член.

Член 8

Обврзниците од член 7 на овој закон се издаваат со рок за враќање најмногу до две години и со минимална камата по стапка од 8% годишно. Издавателот на обврзницата е должен да предвиди динамика за отплата на обврзниците.

Член 9

Ако корисниците на општествени средства за запишување на обврзници според член 7 став 3 на овој закон или за запишување на задолжителен заем врз основа на посебен закон за обезбедување средства за намирување на обврските според програмата за исплата на обврските, користат средства издвоени на посебни сметки според Законот за издвојување на посебни сметки дел на приходот од придонесот од личниот доход од работен однос, од данокот на промет, од царината и од судските такси во 1971 година, врз средствата од тие сметки користени за тие цели не се применуваат одредбите од тој закон што се однесуваат на ограничувањето на користењето на тие средства.

Член 10

Корисникот на општествени средства не може да пристапи кон изградба на нови инвестициони објекти и кон набавка на опрема ниту да презема нови обврски во врска со инвестиционата изградба на објекти ако има ненамирени обврски според програмата за исплата на обврските.

Ќе се смета дека корисниците на општествени средства кои издаде обврзници во смисла на член 7 од овој закон имаат ненамирени обврски според програмата за исплата на обврските сè додека не ги отплатат тие обврзници, а дека корисниците на општествени средства кои обезбедиле средства за исплата на обврските по пат на акцептен налог со гаранција од банката имаат ненамирени обврски сè додека не ги исплатат обврските што ќе настанат по тие акцептни налози.

Ако корисникот на општествени средства противно на одредбата на став 1 на овој член пристапи кон изградба на нови инвестициони објекти или кон набавка на опрема или во врска со таа изградба или со таа набавка преземе нови обврски, ќе се смета дека по таа инвестиција односно набавка не е извршено обезбедување на средства односно плаќање.

Надлежниот орган нема да даде одобрение за градење, ако не се обезбедени средства за финансирање на изградбата, за набавка на опрема или за преземање нови обврски во врска со таа изградба или со таа набавка, а Службата на општественото книговодство ќе постапи според чл. 5 и 6 на овој закон, ако не се обезбедени средства односно плаќање.

Член 11

Општествено-политичката заедница е должна да изврши попис на своите обврски по гаранциите што ги дала, ако тие гаранции стапиле во дејство.

Обврските по гаранциите од став 1 на овој член што стапиле во дејство се сметаат за обврски според член 2 на овој закон.

Пописот од став 1 на овој член општествено-политичката заедница ќе ѝ-го достави до 10 декември 1971 година на организационата единица на Службата на општественото книговодство кај која се водат нејзините средства.

Член 12

Надлежните органи на општествено-политичките заедници се должни да обезбедат постојана книговодствена евиденција на сите обврски и други податоци неопходни за извршување на овој закон, вклучувајќи ги и дадените гаранции.

Податоците од евиденцијата од став 1 на овој член, како податоци од интерес за целата земја, општествено-политичката заедница ги доставува до Службата на општественото книговодство со завршната сметка.

Член 13

Сојузниот секретар за финансии, на предлог од генералниот директор на Сојузниот завод за статистика, ќе донесе поблиски прописи за тоа кој се смета за корисник на општествени средства вон од стопанството во смисла на член 1 на овој закон.

Сојузниот секретар за финансии ќе ја пропише содржината на пописот на обврските и постапката за доставување на податоците од чл. 2 и 11 на овој закон.

Член 14

Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари ќе се казни за стопански престап корисникот на општествени средства ако на Службата на општественото книговодство не ѝ поднесе попис на обврските или програма за исплата на обврските или извештај за обезбедување на средствата (чл. 2 и 4).

За стопански престап од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 1.000 до 3.000 динари и одговорното лице на корисникот на општествени средства.

Член 15

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

578.

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 1, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Се прогласува Законот за ревалоризација на средствата на организациите на здружениот труд, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 3 ноември 1971 година и на седницата на Стопанскиот собор од 3 ноември 1971 година.

ПР бр. 14
3 ноември 1971 година
Белград

Го заменува
Претседателот на
Републиката
потпретседател
на Претседателството
на Социјалистичка
Федеративна Република
Југославија,

Крсте Цвренковски, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

И. Обврска за ревалоризација.

Член 1

Заради спречување на нарушување единството на пазарот организациите на здружениот труд ќе ја усогласат книговодствената вредност на предметите што ги сочинуваат основните средства и на предметите што ги сочинуваат средствата на заедничката потрошувачка со пазарните цени на тие предмети (во понатамошниот текст: ревалоризација на средствата), според состојбата на 31 декември 1971 година.

Како организации на здружениот труд обврзани за ревалоризација се подразбираат сите работни организации (претпријатија, установи), здруженијата на работните организации како и основните организации на здружениот труд чие својство на правно лице е запишано во регистарот.

Член 2

Ревалоризација на средствата организациите на здружениот труд ќе извршат со примена на пропишаните коефициенти или на друг начин предвиден со овој закон.

Член 3

Ревалоризација на средствата според овој закон ќе извршат сите организации на здружениот труд вклучувајќи ги и организациите на здружениот труд во основање и ликвидација, освен организациите на здружениот труд кои се наоѓаат во постапка за стечај.

Член 4

Ревалоризацијата на средствата за организациите на здружениот труд од областа на образованието и воспитувањето, научноистражувачката работа, културата, физичката култура, здравството, социјалното осигурување и социјалната заштита, како

и ревалоризацијата на станите во општествена сопственост, ќе се изврши врз основа на законите на републиките и автономните покраини.

Член 5

На обврската за ревалоризација според одредбите на овој закон не подлежат следните основни средства:

- 1) шумите и шумските земјишта;
- 2) патентите, лиценците и другите права кои се водат како основни средства.

Член 6

Основното стадо се ревалоризира кон крајот на секоја година врз основа на пазарни цени.

Член 7

Организацијата на здружениот труд може да одлучи да не се врши ревалоризација на сите или на одделни средства кои се трајно вон од употреба, на опрема постара од десет години и на крупен алат.

II. Постапка за ревалоризација

Член 8

Ревалоризацијата на средствата се врши со примена на коефициентот врз основната за ревалоризација.

Основната за ревалоризација је сочинува набавната и отпишаната вредност на средствата според состојбата искажана во деловните книги на организацијата на здружениот труд на 31 декември 1971 година.

Ревалоризација ќе се изврши со примена на коефициентот за односната група средства врз набавната вредност на средствата и врз отпишаниот дел на таа вредност, според годината во која е набавено средството.

За средствата произведени во сопствена режија како набавна вредност се подразбира нивната вредност искажана по деловните книги.

Член 9

Градежните објекти се ревалоризираат, зависно од групата во која спаѓаат и од годината на нивната изградба со примена на следните коефициенти:

Група објекти	Година на изградбата					
	1966	1967	1968	1969	1970	1971
Г-1	1,55	1,40	1,30	1,25	1,20	1,00
Г-2	1,80	1,40	1,35	1,30	1,20	1,00
Г-3	1,90	1,75	1,50	1,40	1,25	1,00
Г-4	2,00	1,85	1,60	1,40	1,25	1,00
Г-5	2,00	1,50	1,45	1,35	1,20	1,00
Г-6	2,10	1,90	1,55	1,35	1,20	1,00
Г-7	2,35	2,05	1,85	1,50	1,20	1,00
Г-8	2,65	2,15	1,55	1,30	1,25	1,00

Во групата објекти со ознаката Г-1 спаѓаат: ископи во тесен профил; ископи во широк профил; ископи за канали и слични ископи во падина; главни одводни колектори од бетонски цевки.

Во групата објекти со ознаката Г-2 спаѓаат: долен stroj на патиштата и железничките пруги; горен stroj на патиштата, со објектите со асфалтен или толченички коловоз; полетно-слетни и рулни патеки на аеродромите, со асфалтен коловоз; тунели и галерии кај хидроелектраните; тунели за цевководи; бунари.

Во групата објекти со ознаката Г-3 спаѓаат: стопанско-производствени згради, со скелет од армиран бетон; сидани стопанско-производствени згради; огноотпорни градежи; згради за сместување на земјоделски производи и орудија; шта-

ли за крупен и ситен добиток и живинарници; специфични згради и транспортни објекти во шумска експлоатација; работилници, складови и гаражи од дрво; згради на трговијата, угостителството, туризмот и хотелиерството; управно-стопански згради; други неспоменати стопански згради (освен хали и хангари со скелет од армиран бетон и челик и освен згради со скелет од челик); културно-просветни згради и згради за здравствена дејност; други згради на општествениот стандард; водоводни резервоари; канализација; воздушни и кабелски тт линии.

Во групата објекти со ознаката Г-4 спаѓаат: челични хали и хангари и згради со скелет од челик; челични мостови, надвозници и подвозници на железничките пруги и јавните патишта; силоси, резервоари и цистерни од челик; бетонски канали за довод и одвод на вода; водоводна доводна и разводна мрежа; нафтоводи и гасоводи; влезни градежи и механичка опрема кај хидроелектраните; насипни брани; скретници на железничките пруги.

Во групата објекти со ознаката Г-5 спаѓаат: горни строј на патиштата, со објектите со бетонски коловоз; тунели и галерии на јавните патишта; полетно-слетни и рулни патеки на аеродромите, со бетонски коловоз; одбранбени насипи; каналска мрежа во земјините мелиорации.

Во групата објекти со ознаката Г-6 спаѓаат: горни строј на железничките пруги; истоварни и натоварни рампи; јами за чистење локомотиви; тунели и галерии на железничките пруги; дрвени и масивни (камени и бетонски) мостови на железничките пруги и јавните патишта; каптажни градежи за изворска вода; далноводи и нисконапонски мрежи; контактна мрежа на електрифицираните железнички пруги и во градскиот сообраќај; антенски столбови; СС-линии и канализации; жичарници.

Во групата објекти со ознаката Г-7 спаѓаат: хали, хангари, силоси и цистерни од армиран бетон; ладилиници; зидани брани од камен и бетон; машини за отворање и во каверна; деривациони електрани под 2030 KW, кабелски тт канализации; опрема на железнички пруги.

Во групата објекти со ознаката Г-8 спаѓаат: оперативни брегови; масивни и расчленети; канали и базени; објекти за осигурување на брегови и лукобрани, со и без заштитен сид; цевки под притисок и притисочни шахтови; органи за одводнување на атмосферската вода на аеродромските површини; инсталации за пречистување вода; специјални работи на фундаирање.

Член 10

Градежни објекти чија изградба траела две или повеќе години ќе се ревалоризираат со примена на коефициентите за соодветната година врз вредноста на вложувањето извршено во таа година односно врз исправката на вредноста, според состојбата исказана во деловните книги на организацијата на здружениот труд.

Ако изградбата на објектот траела повеќе години, а најмалку 80% од вкупната вредност на објектот се изградени во една година, ревалоризацијата на таквиот објект во целина може да се изврши со примена на коефициентите за таа година.

Градежни објекти чија вредност е наголемена со доградба односно со адаптација ќе се ревалоризираат на тој начин што врз вредноста на објектот пред доградбата односно пред адаптацијата ќе се примени коефициентот за годината на изградбата а врз вредноста на вложувањето во доградбата односно во адаптацијата — коефициентот за годината во која е извршена доградбата односно адаптацијата.

Ако организацијата на здружениот труд во деловните книги не располага со податоци за исправката на вредноста на објектот по години, исправката на вредноста на објектот од овој член таа може да ја ревалоризира со примена на коефициент кој му

одговара на односот помеѓу вредноста на објектот пред и по доградбата односно адаптацијата.

Член 11

Опрема од домашно потекло се ревалоризира зависно од групата во која одделни предмети на таа опрема спаѓаат и од годината на нивната набавка со примена на следните коефициенти:

Група на опрема	Година на набавката					
	1966	1967	1968	1969	1970	1971
О-1	1,30	1,20	1,15	1,15	1,10	1,00
О-2	1,45	1,35	1,30	1,20	1,15	1,00
О-3	1,60	1,40	1,30	1,20	1,15	1,00
О-4	1,40	1,35	1,35	1,30	1,20	1,00
О-5	1,40	1,35	1,30	1,20	1,15	1,00
О-6	1,50	1,50	1,40	1,20	1,15	1,00
О-7	1,45	1,50	1,40	1,20	1,15	1,00
О-8	1,45	1,35	1,20	1,20	1,15	1,00
О-9	1,45	1,30	1,20	1,15	1,10	1,00

Во групата опрема со ознака О-1 спаѓаат: парни котли и гасни генератори со гасоводи и пароводи; топлотни примарни задвижувачи на пара (парни клипни машини, парни турбини, локомотиви); мотори со внатрешно согорување; водени задвижувачи (водни турбини, водни котли); електрогенератори; други задвижувачи (компресори, мотор-генератори, задвижувачи на ветар, други задвижувачи); трансформатори; други енергетски уреди (акумулатори, друго).

Во групата опрема со ознаката О-2 спаѓаат: градежни и рударски машини и уреди (копачки, багери, булдожери, валјади, рамначи, машини за набивање почва, мешалки за бетон и др.); земјоделски машини и орудија (трактори, машини и орудија за обработка на земја и за неа на посеви, за косење, жетва, метаба, друго); машини работилки за обработка на метали (стругови, дупчалки, брусилки, рендиња, длабилки, глодалки, машини за сечење метали и за пробивање, преси за ковање, свиткување, оформување, валанање и извелекување, агрегати за заварување); машини работилки за обработка на дрво (стругови, дупчалки, брусилки, рендиња и др.); машини за обработка на разни материјали (за мелење и гмечење, дробилки, сита, центрифуги филтри, друго); печки и сушилници (освен специфични металуршки печки); уреди за индустријата, од општа намена (трансмисии, пумпи, вентилатори и др.); други машини работилки, уреди и постројки; крупен алат.

Во групата опрема со ознаката О-3 спаѓаат: машини, уреди и постројки за екстрактивната индустрија; уреди и постројки за металургијата; специфични и специјални машини за обработка и преработка на метали; специфични машини, уреди и постројки за хемиската индустрија, за индустријата на хартија, за хемиска преработка на дрво, за гасарници, коксарници и рафинерии на нафта; машини за текстилната индустрија; машини и уреди за производство на кожа, обувки и гуми; машини и уреди за преработка на неметални минерали; машини, уреди и постројки за прехранбената, графичката и другата индустрија.

Во групата опрема со ознаката О-4 спаѓаат: локомотиви, тендери и возови, моторни и електрични, патнички и други специјални вагони за потребите на патниците; товарни вагони, службени и поштенски коли; инспекциони и други специјални коли, други железнички возила; сигнално-сигурносни апарати и уреди.

Во групата опрема со ознаката О-5 спаѓаат: тролејбуси, трамваи и трамвајски приколки; патнички автомобили; автобуси и приколки; камиони и при-

колки; моторцикли, трицикли и велосипеди; други комунални транспортни средства; неспоменати друмски транспортни средства и уреди и транспортни уреди од општа намена.

Во групата опрема со ознаката О-6 спаѓаат: средствата и уредите на поморскиот сообраќај; средствата и уредите на внатрешната пловидба.

Во групата опрема со ознаката О-7 спаѓаат: телеграфски и радиоуреди, високофреквентни телефонски уреди; телефонски центри и апарати; радиодифузни уреди; други средства за врски.

Во групата со ознаката О-8 спаѓаат: контролни и мерни апарати и инструменти; лабораториска опрема; погонски деловен и неделовен инвентар, освен специфичен инвентар за трговијата и угостителството.

Во групата со ознаката О-9 спаѓаат: специфичен инвентар за трговијата и угостителството.

Член 12

Ревалоризацијата на опремата која е реконструирана по 1966 година или чија реконструкција е во тек ќе се изврши на тој начин што посебно ќе се ревалоризира вредноста на опремата пред реконструкцијата, а посебно делот на вредноста на опремата по реконструкцијата, со примена на соодветни коефициенти според годината на вложувањето, а според состојбата искажана во деловните книги на организацијата на здружениот труд.

Член 13

Увозна опрема се ревалоризира зависно од групата во која предметите на оваа опрема спаѓаат и од годината на нивниот увоз, со примена на следните коефициенти:

Група на увозна опрема	Година на увозот					
	1966	1967	1968	1969	1970	1971
УО-1	1,40	1,25	1,25	1,20	1,20	1,00
УО-2	1,30	1,30	1,25	1,20	1,20	1,00
УО-3	1,40	1,35	1,35	1,30	1,25	1,00

Во групата со ознаката УО-1 спаѓаат: воздухоплови, освен аерокомандери и авиони на земјоделската авијација.

Во групата со ознака УО-2 спаѓаат бродови.

Во групата со ознака УО-3 спаѓаат: аерокомандери; авиони на земјоделската авијација; друга увозна опрема.

Член 14

Како увозна опрема, во смисла на овој закон, се подразбира, покрај опремата што е набавена од странство по 1966 година, и опремата која според прописите за ревалоризацијата од 1966 година е сметана за увозна опрема.

Ревалоризацијата на опремата која е составена од увозна и домашна опрема ќе се изврши на тој начин што врз вкупната вредност на опремата ќе се примени коефициентот пропишан за домашната односно увозната опрема, според тоа дали поголем дел (над 50%) е од домашно производство или од увоз.

Член 15

Рударски работи или долгогодишни насади се ревалоризираат на начин што ќе го одреди организацијата на здружениот труд, со тоа што ревалоризираната вредност да не може да биде пониска од искажаната книговодствоена вредност на 31 декември 1971 година.

Градежните земјишта се ревалоризираат според пазарните цени, на начин што ќе го утврди организацијата на здружениот труд.

Земјоделското земјиште се ревалоризира врз база на катастарскиот приход односно според набавната цена за оние земјишта што се купени.

Член 16

Средствата прибавени или изградени пред 1966 година се ревалоризираат со примена на коефициентот пропишан за тие средства за 1966 година.

Член 17

Ревалоризацијата на средствата што не спаѓаат ниту во една група наведена во овој закон, ќе се изврши на тој начин што врз нивната вредност ќе се примени коефициентот пропишан со овој закон за средна група.

Член 18

Ако организацијата на здружениот труд најде дека е вредноста на одделни средства во деловните книги нереално искажана, таа заради реално усогласување на вредноста на тие средства може да го зголеми или намали пропишаниот коефициент.

Зголемувањето односно намалувањето на коефициентот не може да биде поголемо од 50% од делот на пропишаниот коефициент кој преминува 1.

Член 19

Разликата во отпишаната вредност на градежните објекти по и пред ревалоризацијата, организацијата на здружениот труд не може да ја распореди на опремата и обратно.

Член 20

Ако за одделни средства вредноста не е искажана во деловните книги, организацијата на здружениот труд ќе ја утврди нивната вредност со процена според пазарните цени за такви или слични предмети на 31 декември 1971 година и таа вредност ќе ја искаже во деловните книги.

Член 21

За износот на резултатот на ревалоризацијата се зголемува вредноста на средствата на деловните фондови односно на фондовите на заедничката потрошувачка на организацијата на здружениот труд.

Износот на резултатот на ревалоризацијата за опремата увезена од странство ќе се намали пред внесувањето во деловниот фонд за износот на курсните разлики настанати со пресметување на обврските по одредени инвестициони кредити, согласно прописите за паритетот на динарот.

Член 22

Резултатите на ревалоризацијата ќе се спроведат во деловните книги на организациите на здружениот труд под 31 декември 1971 година, а правата и обврските што произлегуваат од новоутврдената вредност настануваат од 1 јануари 1972 година.

Организациите на здружениот труд во рокот пропишан за поднесување на завршната сметка за 1971 година, а најдоцна до 31 март 1972 година, се должни да ѝ достават на Службата на општественото книговодство податоци за ревалоризираната вредност на средствата и други податоци за извршената ревалоризација за потребите на општествената евиденција, што ќе ги одреди сојузниот секретар за финансии.

Член 23

Ако Службата на општественото книговодство најде дека ревалоризацијата на средствата не е извршена според одредбите на овој закон, со решение

Ќе ја утврди законитата односно исправната состојба, во смисла на одредбите на Законот за Службата на општественото книговодство.

Член 24

Се овластува сојузниот секретар за финансии да пропише упатство за начинот на справедувањето на ревалоризацијата.

III. Казнени одредби

Член 25

Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни за стопански престап организацијата на здружениот труд:

1) ако не изврши ревалоризација на средствата според состојбата на 31 декември 1971 година;

2) ако при ревалоризацијата на средствата примени коефициент кој не е утврден според одредбите на овој закон;

3) ако резултатот на ревалоризацијата не го спроведе во деловните книги;

4) ако разликата помеѓу отпишаната вредност на средствата по и пред ревалоризацијата ја распореди противно на одредбите од член 19 на овој закон;

5) ако не ги достави податоците во одредениот рок од член 22 став 2 на овој закон.

За дејствие од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во организацијата на здружениот труд со парична казна од 1.000 до 5.000 динари.

IV. Завршна одредба

Член 26

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

579.

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 1, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за Службата на општественото книговодство, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 3 ноември 1971 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 3 ноември 1971 година.

ПР бр. 15

3 ноември 1971 година
Белград

Го заменува Претседателот на Републиката, потпретседател на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија,

Крсте Црвенковски, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Член 1

Во Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/67, 54/67, 15/68, 50/68, 55/69 и 32/70) во член 38 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Службата нема да ги врати налозите од корисниците на општествени средства ниту кога тие не можат да се извршат поради недостиг на средства на жиро-сметката на деловната банка кај која средствата на тој корисник се вклучени како депозит повидување, ако корисникот има покритие на сметките кај Службата, туку нив ќе ги изврши според одредбите од овој закон кога на жиро-сметката на деловната банка ќе има доволно средства.“

Досегашниот став 5 станува став 6.

Член 2

Во член 57а по став 3 се додаваат пет нови ставови, кои гласат:

„Заради зголемување на ликвидноста во меѓусебните плаќања Службата на општественото книговодство до 31 декември 1971 година ќе презема пребивање на меѓусебните долгови и побарувања на сите корисници на општествени средства (мултилатерална компензација). Ова пребивање го организира и го врши Службата за целата територија на Југославија и го определува најмалиот износ на обврските кои корисниците на општествени средства ги пријавуваат за компензација. Службата го врши пребивањето повремено, а најмалку дванасти годишно.“

Корисниците на општествени средства се должни да ѝ ги пријавуваат на Службата своите ставани неоспорени долгови, на начин и во рокови што ќе ги определи Службата.

Како долгови на банките и на другите корисници на општествени средства, во смисла на став 5 од овој член, се сметаат и обврските по основ на договорените кредити што не им се ставени на располагање на корисниците на кредити во договорените рокови, како и стасаните обврски за враќање на кредитите.

Корисниците на општествени средства, што по пат на пребивање на меѓусебни долгови и побарувања не ќе ги намират своите пријавени долгови, се должни во рок од 10 дена од денот на приемот од Службата на извештајот за нанамирените долгови да ѝ достават на Службата свои акцептни налози, заради извршување односно воведување во редоследот за наплата, освен за ненамирените пријавени долгови што порано кај Службата се веќе воведени во евиденција според одредбите на овој закон.

По исклучок од одредбата на член 20 став 2 на овој закон, акцептните налози од став 7 на овој член ги издава должникот.“

Во досегашниот став 4, кој станува став 9, по зборот: „Одредбите“ се додаваат зборовите: „на ст. 1 до 3“.

Член 3

Во член 57б се додава нов став 2, кој гласи:

„Ако наплатата по основите од став 1 на овој член не може да се изврши од сметката наведена во извршниот наслов, Службата ќе ја изврши наплатата од другите сметки на корисникот на општествени средства и на неговите основни организации на здружениот труд, од кои може да се врши наплата.“

Во став 2, кој станува став 3, по зборот: „средства“ запирката се заменува со точка, а текстот до крајот на ставот се брише.

Член 4

Во член 57г став 3 се заменува со два нови става, кои гласат:

„По барање на Службата, банката кај која се водат средствата од точка 3 став 2 на овој член е

должна редовно да ја пренесува со свои налози состојбата односно целокупниот прилив на средствата на девизните сметки пресметани во динари во корист на жиро-сметката на работната организација — должник.

По приемот на барањето од став 3 на овој член, банката не може да извршува други налози од средствата на девизните сметки на работната организација — должник додека не прими известување од Службата дека престанала потребата од пренесување на тие средства за намирување на обврските од член 57б став 1 и член 57в став 4 на овој закон.“

Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 5 и 6.

Член 5

Во член 57д став 2 се менува и гласи:

„По исклучок од одредбата на член 57б на овој закон, работната организација може да исплатува од своите средства, според став 1 од овој член, до 90% од износите на стипендиите односно на кредитите за школување на ученици и студенти, на теренските додатоци и надоместоците за двоен живот исплатени во претходната година, како и на надоместоците на учениците во стопанството во височината утврдена со општествениот договор, но не повеќе од 90% од просечно исплатените лични доходи во претходната година, со тоа што личниот доход да не може да биде помал од пропишаниот минимален личен доход. Овие исплати се вршат пред намирувањето на обврските евидентирани кај Службата, а по исплатувањето на обврските од член 57в став 4 на овој закон.“

Член 6

По член 57д се додава нов член 57ф, кој гласи:

„Налозите примени од корисниците на општествени средства, во смисла на член 38 став 5 од овој закон, Службата ги извршува од нивните сметки пред сите подоцна примени налози, како и пред намирувањето на подоцна стасаните обврски од член 57б став 1 и член 57в став 4 од овој закон.

Ако приливот на средствата на деловната банка во текот на денот не е доволен за извршување на сите налози примени од корисниците на општествени средства чии средства се вклучуваат во нејзината жиро-сметка како депозит по видување, Службата, додека не се обезбедат потребните средства, ќе го одложи извршувањето на Налозите од жиро-сметката на деловната банка, и тоа по следниот редослед:

- 1) Налозите од банката за пуштање во оптек кредит на друга банка;
- 2) Налозите од банката за отплата на кредити на други банки;
- 3) Налозите од банката за пуштање во оптек кредити на депоненти на други банки;
- 4) Налозите од банката за пуштање во оптек кредити на нејзините депоненти;
- 5) Налозите од банката како корисник на општествени средства;
- 6) Налозите од депонентите на банката за плаќање на депоненти на други банки;
- 7) Налозите според член 57б став 1 на овој закон;
- 8) Налозите од корисниците на општествени средства кои со нејдна банка не склучиле договор за депонирање средства што се сметаат за депозити по видување;
- 9) Налозите што претходниот ден останале неизвршени поради недостиг на средства на жиро-сметката на банката.

Како налози на банката од точка 1 став 2 на овој член се подразбираат и Налозите од Народната банка на Југославија.

Налозите од точ. 1 до 4 став 2 на овој член Службата ќе ѝ ги врати на банката истиот ден кога, во смисла на став 2 од овој член, ќе утврди недостиг

на средства за извршување на Налозите примени од корисниците на општествени средства.

Налозите од точ. 5 до 9 став 2 на овој член ги извршува Службата.“

Член 7

Во член 61 став 1 по зборовите: „инструменти за плаќање“ се додаваат записка и зборовите: „за начинот и постапката за спроведување на пребивањето на меѓусебните долгови и побарувања на корисниците на општествени средства“.

Член 8

Во член 95 став 1 во уводната реченица бројот: „10.000“ се заменува со бројот: „30.000“.

Во точка 3 на крајот точката се заменува со точка и записка и по тоа се додаваат две нови точки, кои гласат:

„4) ако на определен начин и во определен рок не ѝ ги пријави на Службата своите долгови или ако акцептните налози поднесени од доверителите не ги акцептира или не ѝ ги достави на Службата (член 57а ст. 5 и 7);

5) ако банката, по барање на Службата, не ја пренесува состојбата односно целокупниот прилив на средствата на девизните сметки пресметани во динари во корист на жиро-сметката на работната организација — должник (член 57г ст. 3 и 4).“

Член 9

Првата мултилатерална компензација според член 2 од овој закон Службата ќе ја спроведе до 31 март 1972 година.

Член 10

Одредбата од член 5 на овој закон ќе се применува од 1 јули 1972 година.

Член 11

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

580.

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 1, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ И КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за банките и кредитните работи, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 3 ноември 1971 година и на седницата на Стопанскиот собор од 3 ноември 1971 година.

ПР бр. 12
3 ноември 1971 година
Белград

Го заменува Претседателот на Републиката
потпретседател
на Претседателството на
Социјалистичка Федеративна Република
Југославија,
Крсте Црвенковски, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Миљалко Тодоровиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ И КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ

Член 1

Во Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68, 13/69, 42/69, 55/69, 28/70 и 33/71) во член 78 став 2 се менува и гласи:

„Износот на средствата што во смисла на став 1 од овој член го издвојува собранието за посебен резервен фонд се утврдува во однос на износот на кредитите што го дала банката, според состојбата на тие кредити по завршната сметка за годината за која се врши издвојување, и тоа: за 1971 година по стапка од 0,4%, за 1972 по стапка од 0,5% и за 1973 и наредните години по стапка од 0,7%.“

Во став 3 процентот: „2%“ се заменува со процентот: „5%“.

Член 2

Во член 79 став 1 се менува и гласи:

„Средствата од посебниот резервен фонд банката ги користи за обезбедување на својата ликвидност до износот кој е потребен за намирување на налозите на депонентите на банката, ако средствата на жиро-сметката на банката не се доволни за извршување на тие налози.“

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„За време на користењето на средствата од посебниот резервен фонд за намената од став 1 на овој член, банката не може да го зголеми обемот на краткорочните и потрошувачките кредити, ниту да врши пренос на краткорочните средства во изворите за инвестиции.“

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5.

Член 3

Во член 97б став 1 зборот: „одобрува“ се заменува со зборот: „договара“.

Во став 4 зборот: „одобри“ се заменува со зборот: „договори“.

По став 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„Банките од став 5 на овој член се должни да водат и евиденција за примените налози за исплата од кредитите за инвестиции односно за примените барања за извршување на обврските по дадените гаранции за инвестиции, како и за денот на приемот и извршувањето на тие налози и барања.“

Досегашните ст. 6 и 7 стануваат ст. 7 и 8.

Член 4

Во член 104 се додава нов став 3, кој гласи:

„Под преземени мерки за наплата на стасаните ненаплатени побарувања од став 2 на овој член, се подразбираат подигањето на тужба односно еоднењето на спор од страна на доверителот против должникот пред надлежниот суд односно на постапка за извршување или поднесувањето на акцептен налог до Службата на општественото книговодство.“

По досегашниот став 3, кој станува став 4, се додава нов став 5, кој гласи:

„Заради обезбедување на податоци за составување на изјава според став 2 од овој член, работните организации се должни во своето книговодство посебно за секој должник да обезбедат податоци за денот на стасувањето на секое побарување.“

Член 5

Во член 130а став 2 на крајот се додаваат зборовите: „и ако депонентот има во просечно користените обртни средства за претходниот пресметковен период најмалку 50% деловни средства од сопствени извори и од кредити за трајни обртни средства. Овој процент секоја година ќе се зголемува за 5%, така што во 1975 година ќе изнесува 70%“.

По став 2 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Под кредити за трајни обртни средства од став 2 на овој член се сметаат кредитите договорени со рок за враќање подолг од 5 години.“

Сојузниот извршен совет, по претходно прибавено мислење од Сојузната стопанска комора, заради спроведување на селективна политика, може да ги намали процентите од став 2 на овој член за одделни стопански гранки и области.“

Во став 3, кој станува став 5, на крајот се додава нова реченица, која гласи: „Преносот на депонирањето средства не може да се врши преку компензација или асигнација.“

По новиот став 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„Банката не може да договара повторно нов рок за депонирање или продолжување на порано договорениот рок за депонирање на средствата на работните и другите организации ако тие не ги исполнуваат условите од став 2 на овој член.“

Досегашниот став 4 станува став 7.

Во досегашниот став 5, кој станува став 8, зборовите: „став 4 на овој член да ѝ даде изјава на банката“ се заменуваат со зборовите: „став 7 на овој член да им поднесе на банката и на Службата на општественото книговодство пресметка и докази дека ги исполнува условите за депонирање на средствата од овој член“.

По досегашниот став 6, кој станува став 9, се додаваат три нови става, кои гласат:

„Ако врз основа на податоците од завршната сметка или од периодичната пресметка Службата на општественото книговодство утврди дека сопствените средства на депонентот во просечно користените обртни средства за претходниот пресметковен период изнесуваат помалку од пропишаниот процент, Службата ќе донесе решение со кое ќе ја обврзе банката да му ги врати на депонентот, на неговата жиро-сметка, средствата депонирани во тој период.“

Сојузниот секретар за финансии, по претходно прибавено мислење од гувернерот на Народната банка на Југославија, ќе пропише начин за утврдување на сопствени слободни средства кои корисникот од став 1 на овој член може да ги депонира на рок подолг од една година, начин на утврдување на сопствени средства во просечно користените обртни средства, како и начин на утврдувањето на средствата кои можат да се вложуваат во основни средства.

Ако Службата на општественото книговодство утврди дека банката при договарање на депозитот не се придржувала кон одредбите од овој член, ќе донесе решение со кое ќе ја обврзе банката да ги врати незаконито договорените депонирани средства.“

Досегашниот став 7, кој станува став 13, се менува и гласи:

„Одредбите од овој член согласно се применуваат и на вложувања во кредитниот фонд на банката, на вложувања во обврзници и во благаянички записи со рок подолг од една година, како и на вложувања на средства преку банката по пат на кредитни, комисиони и други односи со рок подолг од една година.“

Член 6

По член 131 се додава нов член 131а, кој гласи:

„Ако налогот за плаќање на корисникот на општествени средства, кој има покритие на своите сметки кај Службата на општественото книговодство, не може да се изврши поради недостиг на средства на жиро-сметката на деловната банка кај која тој ги депонирал средствата на жиро-сметката како депозит по видување, деловната банка е должна за секој ден задолжување на извршување на налогот да му плати затесна камата во височина од 0,05% од износот означен во налогот.“

Пресметувањето и наплатувањето на каматата од став 1 на овој член врз товар на жиро-сметката на банката го врши Службата на општественото книговодство истиот ден кога го извршува налогот на корисникот.“

Член 7

Во член 170 став 1 точка 2 се менува и гласи:
„2) ако прими депозит со отказан рок или ако за упис на обврзници или благајнички записи прими средства кои за тоа не можат да се користат или ако во кредитен, комисионен или друг однос прими средства противно на член 130а од овој закон;“.

Во точка 9 на крајот точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додаваат три нови точки, кои гласат:

„10) ако деловната банка ги користи средствата од посебниот резервен фонд противно на одредбите на член 79 од овој закон или ако за време на користењето на средствата од тој фонд за обезбедување на ликвидноста го зголемува обемот на краткорочните и потрошувачките кредити;

11) ако не води уредна и точна евиденција (член 97б ст. 5 и 6);

12) ако во депозит со отказан рок прими средства без пресметка и докази (член 130а став 6).“

Член 8

Во член 171 став 1 точка 5 се менува и гласи:
„5) ако на банката не ѝ поднела изјава или ѝ дала неточна изјава за фактичката состојба од член 104 на овој закон;“.

Во точка 8 на крајот точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додаваат две нови точки, кои гласат:

„9) ако на рок подолг од една година депонира средства кај деловна банка а во обртните средства има помалку од пропишаниот процент деловни средства од сопствени извори и од кредити за трајни обртни средства (член 130а став 2);

10) ако при депонирање на средствата не поднесе пресметка и докази (член 130а став 6).“

Член 9

Сдредбата на член 130а став 8 од Законот за банките и кредитните работи ќе се применува врз средствата депонирани по договорите склучени по влегувањето во сила на овој закон.

Член 10

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

581.

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 1, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЧЕК

Се прогласува Законот за измена на Законот за чек, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 3 ноември 1971 година и на седницата на Стопанскиот собор од 3 ноември 1971 година.

ПР бр. 13

3 ноември 1971 година
Белград

Го заменува Претседателот на Републиката
потпретседател
на Претседателството
на Социјалистичка
Федеративна Република
Југославија,

Крсте Цвренковски, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЧЕК

Член 1

Во Законот за чек 6, „Службен лист на СФРЈ“, бр. 105/46 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65) во член 26 став 1 по зборот: „динари“ запирката и текстот до крајот на ставот се бришат.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

582.

Врз основа на член 175 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставниот амандман IX точка 1 став 2, во врска со член 4 од Законот за укинување на Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности, Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 30 септември 1971 година и на седницата на Просветно-културниот собор од 2 ноември 1971 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СОЈУЗНИОТ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Се потврдува завршната сметка на Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности што ја утврди Комисијата на СИС за утврдување на завршната сметка на седницата од 16 јуни 1971 година.

Сојузна скупштина

АС бр. 474

2 ноември 1971 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

Претседател
на Просветно-културниот собор, Претседател
на Соборот на народите,
д-р Августин Лах, с. р. Мика Шпиљак, с. р.

583.

Врз основа на член 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставниот амандман IX точка 1 став 2, во врска со член 32 став 2 од Основниот закон за општествените стоковни резерви, Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 2 ноември 1971 година и на седницата на Стопанскиот собор од 3 ноември 1971 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1970 ГОДИНА

Се одобрува завршната сметка на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи за 1970 година што ја донесе Советот на Сојузната ди-

рекција за резерви на индустриски производи, на седницата од 17 мај 1971 година.

Сојузна скупштина

АС бр. 490
3 ноември 1971 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

Претседател на Стопанскиот собор, д-р Васил Гривчев, с. р. Претседател на Соборот на народите, Мика Шпиљак, с. р.

584.

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 став 3 алинеја 4, во врска со Уставниот амандман XXXVIII точка 1 став 2 и со член 10 став 2 од Законот за Сојузниот извршен совет, Сојузната скупштина, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет, на седницата на Соборот на народите од 3 ноември 1971 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 3 ноември 1971 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДНИ И ОПШТИ УПРАВНИ РАБОТИ

За сојузен секретар за правосудни и општи управни работи се именува Борис Шнудерл, член на Сојузниот извршен совет.

Сојузна скупштина

АС бр. 518
3 ноември 1971 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор, Радомир Коматина, с. р. Претседател на Соборот на народите, Мика Шпиљак, с. р.

585.

Врз основа на член 164 став 1 точка 6 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со Уставните амандмани II точка 2 став 1 и IX точка 1 став 3 алинеја 4 Сојузната скупштина, на предлог од Комисијата на Сојузната скупштина, за избор и именувања, а по прибавеното мислење од Сојузниот извршен совет, на седницата на Соборот на народите од 3 ноември 1971 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 3 ноември 1971 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За секретар на Сојузниот извршен совет се именува Иван Франко, досегашен претседател на

Комисијата на Социјалистичка Република Словенија за општествен надзор.

Сојузна скупштина

АС бр. 513
3 ноември 1971 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор, Радомир Коматина, с. р. Претседател на Соборот на народите, Мика Шпиљак, с. р.

586.

Врз основа на Уставните амандмани II точка 2 став 1 и IX точка 1 став 3 алинеја 4, во врска со член 68 став 3 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации, Сојузната скупштина, на предлог од Комисијата на Сојузната скупштина за избор и именувања, а по прибавеното мислење од Сојузниот извршен совет, на седницата на Соборот на народите од 3 ноември 1971 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 3 ноември 1971 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ-СОЈУЗНИ СЕКРЕТАРИ

1. За заменик-сојузен секретар за надворешни работи се именува Јакша Петриќ, досегашен помошник-сојузен секретар за надворешни работи;

2. За заменик-сојузен секретар за стопанство се именува Никола Филиповиќ, досегашен директор на Сојузниот завод за цени;

3. За заменик-сојузен секретар за надворешна трговија се именува Димитар Бојковски, досегашен генерален директор на Здруженото претпријатие на текстилната индустрија „Intex“ во Скопје;

4. За заменик-сојузен секретар за труд и социјална политика се именува Абдурахим Жури, досегашен заменик-претседател на Сојузниот совет за здравство и социјална политика; и

5. За заменик-сојузен секретар за правосудство и општи управни работи се именува Арпад Хорват, досегашен покраински секретар за правосудство на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина.

Сојузна скупштина

АС бр. 514
3 ноември 1971 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор, Радомир Коматина, с. р. Претседател на Соборот на народите, Мика Шпиљак, с. р.

587.

Врз основа на Уставните амандмани II точка 2 став 2 и IX точка 1 став 3 алинеја 4, во врска со член 54 од Законот за стопанските судови, Сојузната скупштина, на предлог од Комисијата на Сојузната скупштина за избор и именувања, на седницата на Соборот на народите од 3 ноември 1971 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 3 ноември 1971 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА СУДИЈА НА ВРХОВНИОТ СТОПАНСКИ СУД

Се разрешува од должноста на судија на Врховниот стопански суд д-р Бранислав Зоковик, кој исполнил услови за старосна пензија.

Сојузна скупштина

АС бр. 515

3 ноември 1971 година

Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Гадомир Коматина, с. р.

Претседател
на Соборот на
народите,
Мика Шпиљак, с. р.

588.

Врз основа на член 8 став 1 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65 и 12/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СЕЗОНСКИ ГРАНИЧЕН ПРЕМИН ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПОМОРСКИ СООБРАЌАЈ

1. За преминување на државната граница се одредува сезонски граничен премин за меѓународен поморски сообраќај во луката Пирам од 1 ноември 1971 до 1 ноември 1972 година.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 207

4 ноември 1971 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

589.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за определување на стоките за кои стоковните контингенти и девизните контингенти за 1971 година ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/70), на предлог од Сојузниот секретаријат за стопанство, по претходно прибавеното мислење од Сојузната стопанска комора, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1971 ГОДИНА

1. Во Наредбата за утврдување на стоковните контингенти и девизните контингенти за увоз на

стоки во 1971 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 12/71, 15/71, 20/71, 27/71, 31/71, 32/71, 34/71, 35/71, 36/71 и 49/71) во точка 2 под 1 Репродукционен материјал одредбата под ред. бр. 3а се менува и гласи:

„3а 24.01/2г Ферментиран тутун
во лист друг

6000 тона“.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 10028

5 ноември 1971 година

Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Мухамед Халиќ, с. р.

590.

Врз основа на член 3 став 3 од Законот за компензации на производителите на вештачки губриња и на производителите на определени прехранбени производи поради зголемувањето на цените на земјоделските производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 44/71), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за стопанство донесува

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА КОМПЕНЗАЦИИТЕ НА ИМЕ РАЗЛИКА ВО ЦЕНАТА ЗА БРАШНО, ЗА МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ И ЗА ШЕКЕР

1. Во Наредбата за начинот на остварувањето на компензациите на име разлика во цената за брашно, за масло за јадење и за шеќер („Службен лист на СФРЈ“ бр. 35/71) називот на Наредбата се менува и гласи: „Наредба за начинот на остварувањето на компензациите на име разлика во цената за брашно и масло за јадење“.

2. Точка 1 се менува и гласи:

„1. Организациите на здружениот труд што произведуваат пченично и 'ржено брашно и јастиво масло (во понатамошниот текст: корисниците на компензацијата) ја остваруваат компензацијата на име разлика во цената поради зголемувањето на откупните, увозните и со договор одредените цени за пченица и 'рж, за семе од сончоглед и соја од домашно производство и за сурово масло за произведени и продадените количини на односните производи, во износите определени со Одлуката за износот на компензациите на име разлика во цената за брашно и јастиво масло („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 44/71), врз основа на барање за компензација поднесено до Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.“

3. Во точка 2 одредбата под 2 се менува и гласи:

„2) на јастивото масло произведено од сончоглед што е платен најмалку по минималната откупна цена од 2,10 динари за 1 kg семе кое содржи 38% масло, или од соја од домашно производство што е платена по цените одредени со договорот помеѓу производителот на јастивото масло и производителот на сојата или од сурово масло од увоз што е платено по цена од 5,50 динари за kg.“

Одредбата под 3 се брише.

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Корисниците на компензацијата ја остваруваат компензацијата на име зголемување на другите трошоци на производството за продадените количини на брашно и јастиво масло, и тоа:

1) за брашно пченично и 'ржено, продадено, почнувајќи од 1 август 1971 година;

2) за рафинирано јастиво масло, освен за рафинирано јастиво масло од маслики, од пченкани никулци и од тиквини семки, продадено почнувајќи од 1 септември 1971 година.“

4. Точка 3 се менува и гласи:

„3. Како количини на пченица и 'рж од домашно производство или од увоз, што се платени најмалку по гарантираната цена од точка 2 под 1 на оваа наредба, како количини на јастиво масло произведено од сончоглед и соја од домашно производство, односно на сурово масло од увоз што се платени најмалку по цените од точка 2 под 2 на оваа наредба, се подразбираат оние количини на тие производи за кои во книговодството односно во книговодствената евиденција на корисникот на компензацијата се обезбедени податоци според видот, количината и цената засновани врз соодветна книговодствена документација (фактури за набавката, откупни блокови и други соодветни книговодствени исправи), врз основа на кои може да се утврди набавната цена на пченицата и 'ржта, сончогледот, сојата и суровото масло.

За количините на брашно и рафинирано јастиво масло од точка 2 став 2 на оваа наредба корисниците на компензацијата го засновуваат барањето врз соодветната книговодствена документација (фактури за продажбата и други соодветни книговодствени исправи) од кои се гледа дека продажбата е извршена во времето од точка 2 став 2 на оваа наредба.“

5. Точка 4 се менува и гласи:

„4. Кон барањето за компензацијата корисникот на компензацијата прилага:

1) изјава на органот определен со општиот акт на корисникот на компензацијата дека барањето за компензација се движи во границите на количините на брашното односно на јастивото масло произведени од пченици и 'рж од домашно производство или од увоз, односно на јастивото масло произведено од сончоглед, соја или сурово масло од увоз платени по цените од точка 2 став 1 на оваа наредба и во времето одредено во точка 2 став 2 на оваа наредба;

2) фактура односно копија од фактура — за количините на брашното и јастивото масло, што им се продадени и испорачани на организациите на здружениот труд или на непосредните потрошувачи заради понатамошна преработка, продажба или конечна потрошувачка. Оваа фактура мора да биде снабдена со изјава на корисникот на компензацијата дека по таа фактура не е остварена компензација;

3) доказ за испораката на брашното и јастивото масло (отправница, товарен лист и сл.);

4) пресметка на компензацијата во која се внесени податоци за количините на брашното или јастивото масло продадени и испорачани на организациите на здружениот труд или на непосредните потрошувачи, како и износи на компензацијата по еден килограм и за вкупните количини, посебно за секој од тие производи и по основите за компензацијата од точка 2 ст. 1 и 2 од оваа наредба.

Ако корисникот на компензацијата пченично и 'ржено брашно или јастивото масло ѝ го продал на својата основна организација на здружениот труд (погон), а пресметувањето не го врши по пат на фактура, тој кон барањето за компензација наместо фактура прилага потврда издадена од органот определен со општиот акт на корисникот на компензацијата дека брашното или јастивото масло од сопствено производство е предадено на понатамошна преработка односно на продажба на сопствената основна организација на здружениот труд (погон).

Во оваа потврда се внесуваат податоци за количините и за видовете на брашното или јастивото масло предадени на понатамошна преработка односно продадени на сопствена основна организација на здружениот труд, како и за износите на компензацијата по еден килограм и за вкупната количина, а посебно по основите за компензацијата од точка 2 ст. 1 и 2 од оваа наредба.“

6. Во точка 5 став 1 се менува и гласи:

„5. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека барањето за компензација во поглед пресметувањето на компензацијата и приложената документација е исправно, го одобрува износот на компензацијата во корист на жиро-сметката на корисникот на компензацијата, а врз товар на жиро-сметката за извршување на сојузниот буџет — компензацијата;

1) брашно — бр. 608-630-11-1(216а-1) — компензација за пченично и 'ржено брашно;

2) масло — бр. 608-630-11-1(216а-2) — компензација за јастиво масло.“

7. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 10378/3

18 октомври 1971 година

Белград

Сојузен секретар
за стопанство,

Бошко Димитриевиќ, с. р.

591.

Врз основа на член 13 став 1 од Законот за евидентирање и за начинот на намиравање на обврските на одредени корисници на општествените средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/71), на предлог од генералниот директор на Сојузниот завод за статистика, сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ВО ВОСТОПАНСКИТЕ ДЕЛНОСТИ

1. Како корисници на општествени средства надвор од стопанството, во смисла на член 1 од Законот за евидентирање и за начинот на намиравање на обврските на одредени корисници на општествени средства, се сметаат: општествено-политичките заедници, интересните заедници, самоуправните фондови и другите корисници на општествени средства надвор од стопанството одредени со оваа наредба.

2. Како општествено-политички заедници се подразбираат општествено-политичките заедници и нивните органи.

3. Како интересни заедници се подразбираат:

1) заедниците на здравственото осигурување;

2) заедниците на пензиското и инвалидското осигурување;

3) заедниците за образование и воспитување;

4) заедниците на културата;

5) месните заедници;

6) заедниците за запослување;

7) другите заедници што се финансираат од приходите на општествено-политичките заедници или од приходите утврдени со посебни прописи.

4. Како самоуправни фондови се подразбираат:

1) фондовите на општествено-политичките заедници, со или без својство на правно лице;

2) општествените фондови на непосредната детска заштита;

3) општествените фондови формирани врз основа на посебни прописи (фондови за патишта, фондови за води и др.), освен општествените фондови основани со самоуправен договор на стопанските организации (фонд за унапредување извозот на добиток и добиточни производи, фонд за унапредување на рибарството, фонд за деловна сигурност на производството и извозот на тутун и тутунски преработки и др.);

4) Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини и соодветните републички фондови;

5) фондот за кредитирање и осигурување на одредени извозни работи.

5. Како други корисници на општествени средства се подразбираат организациите од Номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации и државните органи според дејностите, која е составен дел од Правилникот за распоредување на корисниците на општествен имот според нивните дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/64, 50/64, 11/65 и 13/65), и тоа: во училишната дејност, научната дејност, културно-просветната дејност, уметничко-забавната дејност, здравствената дејност, социјалната заштита, фискултурната дејност, во дејноста на општествените организации, на стопанските комори и др. во дејноста на финансиите и осигурувањето (освен банките и осигурителните организации), во дејноста на заводите за социјално осигурување, во дејноста на другите општествени служби, како и заводите за работите на запослувањето и другите работни организации што се запишани во регистарот кај судот како установи а се распоредени според Номенклатурата на дејностите во областите од 1 до 8.

Организациите од став 1 на оваа точка кои до денот на влегувањето во сила на оваа наредба се регистрирани како стопански организации кај надлежниот окружен стопански суд според Правилникот за регистрација на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/65 и 5/66), не се сметаат како корисници на општествени средства во смисла на оваа наредба.

6. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-12346/1-71
5 ноември 1971 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

592.

Врз основа на точка 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71 и 21/71), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВСТВОТО

1. Во Решението за ослободување од плаќање царина на специфичната опрема за здравството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/70, 12/71, 20/71 и 23/71) во точка 1 се вршат следните дополненија:

1) пред тар. број 84.15/1а се додава нов тар. број, кој гласи:

„84.11/2 Компресори
Ех.

Компресори и распрскувачи за аеросол терапија Сл.“;

2) во тар. број 84.15/1а по првата алинеја се додаваат три нови алинеи, кој гласат:

„— Апарат за производство на ниски температури за крвна плазма (најмалку —20°С) Сл.

— Специјални разладни уреди за депонирање на крв Сл.
— Ладилици со термограф — апарати за конзервирање на крв Сл.“;

3) по тар. број 84.15/1а се додава нов тар. број, кој гласи:

„84.17/1д Машини и уреди за разладување на материјали
Ех.
Лиофилизатор — апарат за сушење на крвна плазма и други производи Сл.“;

4) во тар. број 84.17/1с по првата алинеја се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

„— Термомикс — лабораториска мешалка со грејач Сл.
— Маткалка за епрувети Сл.“;

5) во тар. број 84.18/2а 2 по првата алинеја се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

„— Разладни центрифуги за медицинска употреба (за радиоимунолошко одредување на хормони во крв) Сл.
— Лабораториски центрифуги за крв и миене на келии Сл.“;

6) по тар. број 84.19/3 се додаваат пет нови тар. броеви, кои гласат:

„84.20/4 Ваги за мерење (исклучувајќи ги вагите со осетливост 5 сантиграма или помалку) — друго
Ех.
Специјални ваги за мерење деца Сл.

87.11 Количка за инвалиди со уреди на механички погон (со или без мотор) Сл.

87.13/2 Инвалидска количка
Ех.
Инвалидска количка со дигалка на рачен погон Сл.

90.07/3 Специјални фотографски апарати, за индустријата и медицината
Ех.
Одделка-камери со уреди за развивање — одделкаматик, за снимање на белите дробови во АТД што ги заменува прегледите Сл.

90.10/1 Апарати за лаборатории и сл.
Ех.
— Уреди за автоматско развивање и сушење на рендген-филмови Сл.
— Часовници за контрола на развивањето на рендген-филмови Сл.
— Апарати за регенерација на фиксир Сл.“;

7) во тар. број 90.12/2 по првата алинеја се додава нова алинеја, која гласи:

„— Фотосуреди за оперативен микроскоп Сл.“;

8) по тар. број 90.12/2 се додава нов тар. број, кој гласи:

„90.15/1 Ваги прецизни (аналитички), осетливост најмалку 50 mg
Ех.
Прецизни ваги Р-160, тип 2254, 2414 и 2474 Сл.“;

9) во тар. број 90.17/1 по деветтата алинеја се додаваат дваесет нови алинеи, кои гласат:

„— Ендоскопи — апарати и инструменти за преглед на внатрешните шуплини, со припаѓачките делови Сл.

- Drawond-Wallas-ова сонда со елек-
тричен аспиратор Сл.
- Операциони ламби Сл.
- Аудиометар — апарат за испиту-
вање оштетувања на слухот Сл.
- Уреди за интензивна нега, со при-
паѓачкиот прибор Сл.
- Електро-хируршки аспиратори Сл.
- Електро-екстрактори за породува-
ње Сл.
- Апарати за контролирано и асис-
тирано дишење Сл.
- Апарати за терапија со кислород Сл.
- Уреди за стимулација на срцето
(Pacemaker) Сл.
- Автоматски одредувачи на елек-
тролит во биолошки течности и на
енцими во крв, со прибор Сл.
- Апарати за одредување хемоглобин Сл.
- Апарати за ултразвучна дијагнос-
тика, со прибор Сл.
- Апарати за броење на крвни зрнца Сл.
- Уреди за катетеризација на срцето
за посматрање и фотографска ре-
гистрација на 8 физиолошки пара-
метри Сл.
- Пумпи за крвоток Сл.
- Уреди за микро претражување на
крв Сл.
- Осумканални електрокардиографи Сл.
- Апарати за регистрација на рабо-
тата на срцето (Cardioscript) Сл.
- Апарати за електрофореза Сл.“;

10) во тар. број 90.17/2 по седмата алинеја се додаваат седум нови алинеи, кои гласат:

- „— Debray-ова хидраулична сонда Сл.
- Осцилонометар Сл.
- Осцилограф Сл.
- Апарати и инструменти за крио-
хирургија Сл.
- Ултразвучни апарати за дијагно-
стика Сл.
- Фундус камери за преглед на око Сл.
- Операциони уреди за операција
на око Сл.“;

11) по тар. број 90.18/1 се додава нов тар. број,
кој гласи:

„90.19/26 Други ортопедски апарати

Ех.

Ортопедски апарати Сл.“;

12) во тар. број 90.20/1 по четвртата алинеја се додаваат три нови алинеи, кои гласат:

- „— Ангио-кардиографски рендген —
уред, комплетен Сл.
- Апарати за рано откривање на
ракот на дојка Сл.
- Рендген-апарат, дијагностик — 70 Сл.“;

13) по тар. број 90.20/4 се додава нов тар. број,
кој гласи:

„90.20/5 Друго

Ех.

- Апарат за снимање на горната и
долната вилица Сл.
- Дијагностички тешки рендген-ста-
тиви, со експлоратор (пантоскоп) Сл.
- Електронски зајакнувачи за ренд-
ген Сл.
- TV уреди за рендген Сл.

- Специјални касети и фолии за
рендген Сл.
- Специјални апарати за читање
филмови Сл.“;

14) во тар. број 90.25 по петтата алинеја се до-
даваат три нови алинеи, кои гласат:

- „— Микротомии Сл.
- Апарати за анализа на гасови Сл.
- Спектрофотометри Сл.“;

15) во тар. број 90.28 по третата алинеја се до-
дава нова алинеја, која гласи:

- „Дозиметри за мерење на зрачење, со
прибор Сл.“;

16) по тар. број 90.28 се додава нов тар. број,
кој гласи:

„94.02/1 Мебел за ординации

Ех.

- Универзална операциона маса Сл.
- Болнички кревети за терапевтски
лекувања Сл.
- Уролошки маси Сл.
- Маси за екстензија и гипсирање Сл.
- Гинеколошки маси, со прибор Сл.
- Операциони маси за хирургија на
глава Сл.“.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.

Бр. 3-9510/1

25 октомври 1971 година

Белград

Сојузен секретар,
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

593.

ИЗВЕШТАЈ

**НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕ-
ЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ НА
ПРАТЕНИЦИ ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ-
ОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗ-
БОРНИТЕ ЕДИНИЦИ 55 — СКОПЈЕ I И 111 — НЕ-
ГОТИН**

ДО СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

— Општествено-политички собор —

Белград

Сојузната изборна комисија ги прими изборните
акти што се однесуваат на дополнителните избори
одржани во изборните единици 55 — Скопје I и
111 — Неготин, та во смисла на член 144 став 1, во
врска со член 188 од Законот за избор на сојузни
пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/69), под-
несува

ИЗВЕШТАЈ

ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ НА ПРАТЕНИЦИ ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ 55 — СКОПЈЕ I И 111 — НЕГОТИН

1. Дополнителните избори на пратеници за Општествено-политичкиот собор на Сојузната скупштина во изборните единици 55 — Скопје I и 111 — Неготин, распишани со Одлуката за распишување дополнителни избори за избор на тринаесет пратеници за Сојузната скупштина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/71), се одржани на 24 октомври 1971 година.

2. Со спроведувањето на изборите, под надзор на Сојузната изборна комисија, раководеа републичките изборни комисии за избор на сојузни пратеници во СР Македонија и во СР Србија и општинските изборни комисии за избор на сојузни пратеници во изборните единици 55 — Скопје I и 111 — Неготин.

3. Гласањето е вршено за пратеничките кандидати чии кандидатури се потврдени од надлежните општински изборни комисии и чии имиња, како и изборните единици во кои се тие кандидирани, се објавени во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/71.

4. Резултатите на изборите во наведените изборни единици ги утврдија надлежните општински изборни комисии на начинот пропишан во чл. 138, 139, 140, 142, и 143 од Законот за избор на сојузни пратеници.

5. Сојузната изборна комисија ги прегледа изборните акти, што се однесуваат на дополнителните избори на пратеници за Општествено-политичкиот собор на Сојузната скупштина во Изборната единица 55 — Скопје I и Изборната единица 111 — Неготин, и не најде неправилности што би влијаеле или би можеле да влијаат врз резултатот на изборите.

6. Општинските изборни комисии за избор на сојузни пратеници во изборните единици 55 — Скопје I и 111 — Неготин ги утврдија следните резултати на дополнителните избори, и тоа:

1) Изборна единица 55 — Скопје I

запишани избирачи	— — — —	138.652
гласале	— — — —	82.648
од тоа за кандидатите:		

1) Јордан Бражански	— — — —	41.465
2) д-р Тодор Рушков	— — — —	36.983
неважни гласачки ливчиња	— —	4.200

За пратеник е прогласен **Јордан Бражански**, од Скопје, кој доби поголем број гласови;

2) Изборна единица 111 — Неготин:

запишани избирачи	— — — —	118.476
гласале	— — — —	100.085
од тоа за кандидатот		
Милован Милутиновиќ	— — — —	98.076
неважни гласачки ливчиња	— —	2.009

За пратеник е прогласен **Милован Милутиновиќ**, од Бор, кој доби мнозинство гласови на сите избирачи запишани во избирачките списоци на подрачјето на изборната единица.

7. Во прилог на овој извештај се доставуваат изборните акти што се однесуваат на дополнителните избори на пратеници за Општествено-политичкиот собор на Сојузната скупштина во Изборната единица 55 — Скопје I и Изборната единица 111 — Неготин.

Бр. 24
1 ноември 1971 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар,
Бошко Кецман, с. р.

Претседател,
Тихомир Јаниќ, с. р.

Членови:

Борислав Личеноски, с. р.
Михаило Лековиќ, с. р.

Слобода Селиќ, с. р.
Љупчо Миrowsки, с. р.

594.

ИЗВЕШТАЈ

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ 50 — ЗАГРЕБ III И 63 — ПТУЈ

ДО СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

— Стопански собор —

Белград

Сојузната изборна комисија ги прими изборните акти што се однесуваат на дополнителните избори одржани во изборните единици 50 — Загреб III и 63 — Птуј, та во смисла на член 173 став 3, во врска со член 188 од Законот за избор на сојузни пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/69), поднесува

ИЗВЕШТАЈ

ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ 50 — ЗАГРЕБ III И 63 — ПТУЈ

1. Дополнителните избори на пратеници за Стопанскиот собор на Сојузната скупштина во изборните единици 50 — Загреб III и 63 — Птуј, распишани со Одлуката за распишување дополнителни избори за избор на тринаесет пратеници за Сојузната скупштина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/71), се одржани на 26 октомври 1971 година.

2. Со спроведувањето на изборите, под надзор на Сојузната изборна комисија, раководеа републичките изборни комисии за избор на сојузни пратеници во СР Хрватска и во СР Словенија и општинските изборни комисии за избор на сојузни пратеници во изборните единици 50 — Загреб III и 63 — Птуј.

3. Гласањето е вршено за пратеничките кандидати чии кандидатури се потврдени од надлежните општински изборни комисии и, во смисла на член 100 став 1, во врска со чл. 102 и 188 од Законот за избор на сојузни пратеници, навремено објавени.

4. Резултатите на изборите во наведените изборни единици ги утврдија надлежните општински изборни комисии на начинот пропишан во чл. 168, 169, 170, 171 и 172 од Законот за избор на сојузни пратеници.

5. Сојузната изборна комисија ги прегледа изборните акти, што се однесуваат на дополнителните избори на пратеници за Стопанскиот собор на Сојузната скупштина во Изборната единица 50 — Загреб III и Изборната единица 63 — Птуј, и не најде неправилности што би влијаеле или би можеле да влијаат врз резултатот на изборите.

6. Општинските изборни комисии за избор на сојузни пратеници во изборните единици 50 — Загреб III и 63 — Птуј ги утврдија следните резултати на дополнителните избори, и тоа:

1) Изборна единица 50 — Загреб III

Во град Загреб:

вкупен број членови на изборното тело 424
вкупно гласале 289

гласале за кандидатот

Далибор Ковачевиќ 279

За пратеник е прогласен **Далибор Ковачевиќ**, од Загреб, кој доби мнозинство гласови на сите членови на изборното тело;

2) Изборна единица 63 — Птуј

Во изборните тела во општините Ленарт, Ормож, Птуј, Словенска Бистрица и Словенске Конџице:

вкупен број членови на изборните тела 411
вкупно гласале 271

гласале за кандидатите:

1) Данило Мاستен 154

2) Фрањо Гнилшек 116

За пратеник е прогласен **Данило Мастен**, од Птуј, кој доби поголем број гласови од членовите на изборното тело на сите општини од подрачјето на изборната единица.

7. Во прилог на овој извештај се доставуваат изборните акти што се однесуваат на дополнителните избори на пратеници за Стопанскиот собор на Сојузната скупштина во Изборната единица 50 — Загреб III и Изборната единица 63 — Птуј.

Бр. 25

1 ноември 1971 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар,

Бошко Кеџман, с. р.

Претседател,

Тихомир Јаниќ, с. р.

Членови:

Борислав Личеноски, с. р.

Слобода Селиќ, с. р.

Михаило Лековиќ, с. р.

Љупчо Миrowsки, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
577. Закон за евидентирање и за начинот на намиравање на обврските на одредени корисници на општествени средства —	925
(578.) Закон за ревалоризација на средствата на организациите на здружениот труд —	927
579. Закон за измени и дополненија на Законот за Службата на општественото книговодство — — — — —	930
580. Закон за измени и дополненија на Законот за банките и кредитните работи —	931
581. Закон за измена на Законот за чек — —	933
582. Одлука за потврдување на завршната сметка на Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности — — — —	933
583. Одлука за одобрување на завршната сметка на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи за 1970 година	933
584. Одлука за именување сојузен секретар за правосудни и општи управни работи	934
585. Одлука за именување секретар на Сојузниот извршен совет — — — — —	934
586. Одлука за именување заменици-сојузни секретари — — — — —	934
587. Одлука за разрешување од должноста на судија на Врховниот стопански суд — —	935
588. Решение за одредување сезонски граничен премин за меѓународен поморски сообраќај — — — — —	935
589. Наредба за измена на Наредбата за утврдување на стоконите контингенти и девизните контингенти за увоз на стоки во 1971 година — — — — —	935
590. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за начинот на остварувањето на компензациите на име разлика во цената за брашно, за масло за јадење и за шеќер — — — — —	935
591. Наредба за одредување на корисниците на општествени средства во вонстопанските дејности — — — — —	936
592. Решение за дополненија на Решението за ослободување од плаќање царина на специфичната опрема за здравството — —	937
593. Извештај на Сојузната изборна комисија за резултатот на дополнителните избори на пратеници за Општествено-политичкиот собор на Сојузната скупштина во изборните единици 55 — Скопје I и III — Неготин — — — — —	938
594. Извештај на Сојузната изборна комисија за резултатот на дополнителните избори на пратеници за Стопанскиот собор на Сојузната скупштина во изборните единици 50 — Загреб III и 63 — Птуј — —	939
Меѓународни договори — — — — —	769